

Термини за полагање испити во втора сесија во студиската 2015/2016 година		
датум / час	9:00-11:00	12:00-14:00
16.05.2016	Рекреациско туристички аспекти на зеленилото	Човек, природа, култура
	Перени и едногодишни растенија	Социјална екологија
	Основи на планирање и управување со шуми	Биомаса и енергија
	Отровни, лековити и јадливи растенија	
17.05.2016	Фитоценологија	Шумска и урбана хидрологија
	Дизајнирање на градини	Организација и управување
	Естетика на пејзажот	Минијатурни градини
	Општа и пределна екологија	Основи на урбанизам
	Користење други шумски производи	Компјутерски апликации
18.05.2016	Шумарска фитопатологија	Користење на шумите
	Урбана дендрологија	Урбано зеленило
	Растеж и прираст на шумите	Многфункционално стопанисување со шумите
	Рекултивација на копови, јаловишта и депонии	Цртање и обликување во простор
19.05.2016	Уредување порои	Отворање на шумите
	Одгледување и заштита на дивата фауна	Основи на конзервација на водата и почвата
	Уредување на шумите	Дендрометрија
	Шумско градежништво	Шумски транспорт
20.05.2016	Болести на декоративните растенија	Идентификација и производство на печурки
	Компјутерска графика	Економика и калкулации
	Ергономија	Мелиорација на деградирани шуми и шикари
	Шумарска педологија со петрографија	Заштита на земјиштето од ерозија
23.05.2016	Зооекологија и систематика на дивечот	Геоморфологија со геодиверзитет
	Производство на декоративни растенија	
	Шумски култури	
24.05.2016	Неработен ден - „Св. Кирил и Методиј“ (Ден на сесловенските просветители)	
25.05.2016	Механизација во шумарството и озеленувањето	Болести на шумските видови дрвја
	Шумска микологија со лихенологија	Пејзаж и дизајн на зелени површини
	Ловство	Основи на генетика со облагор. на растенијата
	Ловно стопанство	Основи на микробиологија
	Подигнување култури со специјална намена	Човек, природа, култура
	Пошумување	
	Хемија	
	Заштита на дрвото	
	Геодезија со техничко цртање (9:30 ч.)	
26.05.2016	Парковска архитектура	Одгледување на шумите
	Подигнување и нега на зелени површини	Современи геоматски техники во шумарството
	Исхрана на растенија	Математика
	Цветни култури	
27.05.2016	Социјална екологија	Високопланински екосистеми
	Компјутерски апликации	Управување со зем. вода и риз. од прир. непог.
	Маркетинг и цени	Заштита на водни екосистеми
		Екоклиматологија
30.05.2016	Шумска и урбана хидрологија	Заштита на шумите и зелените површини
	Елементи на пејзажно дизајнирање	Геоинформатика
	Штетници на декоративните растенија	Цветно аранжирање
	Биомаса и енергија	Одгледување на шуми со посебна намена
31.05.2016	Познавање на дрвото	Историја на парковска уметност
	Вовед во шумарството	Агрошумарството во руралниот развој
	Применета зооекологија	Ергономија
01.06.2016	Уредување на шумите	Екомониторинг
	Цртање и обликување во простор	Дендрологија (консултации, дендропарк)
	Штетници на шумските видови дрвја	Рекултивација на копови, јаловишта и депонии
	Ортовни, лековити и јадливи растенија	Современи геоматски техники во шумарството
02.06.2016	Геоморфологија со геодиверзитет	Основи на планирање и управување со шуми
	Високопланински екосистеми	Ботаника
	Шумарска ентомологија	Економика и калкулации
03.06.2016	Основи на генетика со облагор. на растенијата	Основи на урбанизам
	Компјутерска графика	Минијатурни градини
	Организација и управување	Одгледување и заштита на дивата фауна
	Пејзаж и дизајн на зелени површини	Цветни култури
06.06.2016	Штетници на шумските видови дрвја	Многфункционално стопанисување со шумите
	Дендрологија	Шумскоеколошка политика
	Геоинформатика	Хемија
	Математика	Болести на декоративните растенија
07.06.2016	Фитоценологија	Отворање на шумите
	Дендрометрија	Урбана дендрологија
	Шумско градежништво	Шумски транспорт
08.06.2016	Шумарска фитопатологија	Идентификација и производство на печурки
	Подигнување и нега на зелени површини	Растеж и прираст на шумите
	Цветно аранжирање	Вовед во шумарството
	Агрошумарството во руралниот развој	Шумарска педологија со петрографија
	Одгледување на шуми со посебна намена	Одгледување на шумите
09.06.2016	Основи на микробиологија	Геодезија со техничко цртање
	Основи на конзервација на водата и почвата	Уредување на порои
	Шумска инвертебрата	Топографија
	Проектирање на зелени површини	Болести на шумските видови дрвја
10.06.2016	Хидромелиорации	Мелиорација на деградирани шуми и шикари
	Управување со зем. вода и риз. од прир. непог.	Урбано зеленило
	Шумска микологија со лихенологија	Општа и пределна екологија
	Заштита на дрвото	Исхрана на растенија
13.06.2016	Ловство	Уредување на шумите
	Подигнување култури со специјална намена	Заштита на земјиштето од ерозија
	Ловно стопанство	Дизајнирање на градини
	Применета зооекологија	Естетика на пејзажот
	Пошумување	Екоклиматологија
	Шумарска ентомологија	Маркетинг и цени
14.06.2016	Проектирање на зелени површини	Заштита на шумите и зелените површини
	Механизација во шумарството и озеленувањето	Парковска архитектура
	Шумски култури	Шумска инвертебрата
	Перени и едногодишни растенија	Производство на декоративни растенија
	Шумскоеколошка политика	Топографија
15.06.2016	Историја на парковска уметност	Зооекологија и систематика на дивечот
	Рекреациско туристички аспекти на зеленилото	Елементи на пејзажно дизајнирање
	Екомониторинг	Штетници на декоративните растенија
	Познавање на дрвото	Заштита на водни екосистеми
	Користење на шумите	Хидромелиорации